

Политика за приватност

Обработката на лични податоци се однесува на согласност на субјектите на податоците заради испраќање деловни пораки и за други активности на директен маркетинг преку Интернет.

Заштита на Личните Податоци

1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА КОНТРОЛОРОТ И ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ

- 1.1. Контролор на вашите лични податоци е СЛИКОМАНИА ДООЕЛ, бул. Партизански одреди 76/4, 1000 Скопје, ЕМБС: 7044615 (во понатамошниот текст “Контролор”).
- 1.2. Контакт информации за Администратор се следните: Горан Димитријевиќ, директор на фирмата, email: slikomania.dool@gmail.com, тел: 071 910 939.
- 1.3. Администраторот не го именува Контролорот за Заштита на Податоците.

2. ПРАВЕН ОСНОВ ЗА ЗАКОНСКО ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

- 2.1. Правниот основ за процесирање на вашите податоци е ваша согласност дадена на Контролорот по основ на член 6 (1) (a) Регулација (ЕС) No 2016/679 Европскиот Парламент и Советот за заштита на поединците во врска со процесирањето на личните податоци и слободниот протокол и размена на таквите податоци со кој се укинува Директивата 95/46 / ЕС (Општа Одредби за заштита на личните податоци) (во понатамошниот текст „Одредби“).

3. ЦЕЛ НА ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

- 3.1. Целта на процесирање на вашите лични податоци е за употреба на системот, деловна комуникација и други маркетинг активности на Контролорот со вас.
- 3.2. Не постои автоматка индивидуална одлука која ја донесува Контролорот во врска со членот 22 од Одредбите.

4. ВРЕМЕНСКИ РОК НА ЧУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

- 4.1. Рокот во кој ќе се чуваат вашите лични податоци од Контролорот е 3 години, и не подолго од тоа, освен ако вашата согласност за употреба на податоците (за оваа цел) не се повлече во времетраење на рокот.

5. ДРУГИ КОРИСНИЦИ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

- 5.1. Вашите лични податоци ќе бидат користени само од следните корисници: Bohemiasoft s.r.o. (сервер и веб администратор) , Unihost s.r.o. (сервер администратор), Casablanca INT (оператор на центарот за податоци), ARTMIE spol, s.r.o. (маркетинг консалтинг), ДАЦБОЈ ДООЕЛ Скопје (сметсководствени услуги) и ЕКО ЛОГИСТИК СЕРВИС Д.О.О.Е.Л. Скопје (достава на пратки).

6. ПРАВА НА КОРИСНИКОТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

- 6.1. Под збир на услови на користење на личните податоци, наведени во Одредбите имате право да барате од вашиот Администратор пристап, исправка или отстранување на вашите лични податоци како и лимитирање на обработката на вашите лични податоци, имате право на приговор за обработка на вашите лични податоци, како и правото на преносливост на вашите податоци.
- 6.2. Имате право во било кое време да ја повлечете согласноста за обработка на вашите лични податоци кое е дадено на Контролорот. Во случај тоа да се случи, ова нема да влијае на законитоста на правата за обработка дадени во минатото, пред тие да бидат повлечени. Вашата согласност за обработка на лични податоци може да се повлече со испраќање е-пошта на slikomania.dool@gmail.com.
- 6.3. Доколку сметате дека обработката на вашите лични податоци или дека Одредбата била злоупотребена, имате право, помеѓу другото, и да поднесете жалба кај надлежниот орган.
- 6.4. Немате никаква обврска да ги доставите вашите лични податоци. Поднесувањето на вашите лични податоци не е договор што има законски обврски ниту вклучува потреба за склучување договор.

Општите деловни услови стапуваат на сила на 23.05.2018 година.